

Примено / Prilozar: 21.01.2022			
Org. единица Njesia.org.	Број Nomer	Прилог Shitese	Вредност Vlerë
03	1		

From: contact <contact@avmu.mk>
Sent: Friday, January 21, 2022 11:36 AM
To: zaposta@avmu.mk
Subject: [Fwd: Fwd: ТВ канали-содржина]
Attachments: Untitled attachment 00074.txt; Untitled attachment 00077.htm

Automatically forwarded by: contact@avmu.mk

----- original message -----

Subject: Fwd: ТВ канали-содржина
From:
Date: Fri, 21 Jan 2022 11:36:04 +0100
To: contact@avmu.mk

Содржина на документот	
Рок на извршување	год
20__г.	Потпис
Скопје	

Почитувани,

Ви го препраќам меилот со надеж дека ќе започне решавањето на споменатиот проблем кој предолго и премногу трае во интерес на сите. Мора да има стандарди кога и каде може да се пуштаат реклами од болници и лекови.
поздрав

----- Forwarded message -----

From:

> Date: Fri, Jan 21, 2022, 11:17 AM

Subject: Re: ТВ канали-содржина

To:

благодарам на брзиот одговор.
поздрав

On Thu, Jan 20, 2022, 10:09 PM:

> Pochituvan,

>

> Obvrskite na AEK согласно Законот за elektronskite komunikacii, pokraj
> drugite, e i nadzor na obezbeduvanjeto na javnite elektronski komunikaciski
> mrezi/uslugi no ne i soдрzhinata na uslugite, vo sluchajot uslugata
> televizija. Nadlezhnosta vo delot na soдрzhinata na uslugata televizija e
> definirana vo Законот за audio i audiovizuelni mediumski uslugi i nadlezhna
> institucija vo Makedonija za sproveduvanje na ovoj zakon e Agencijata za
> audio i audiovizuelni mediumski uslugi (www.avmu.mk).

>

> Pozdrav,

>

>

> Sent from my iPhone

>

>> On 20.1.2022, at 21:51,

> >

> >

> > Почитувани,

> >

> > Птетпоставувам дека сум на вистинската адреса.

> > Имено, нашите телевизии прават невиден терор и тортура над обичните ТВ
> претплатници. Се прекинуваат филмови, серии, емисии и СЕ РЕКЛАМИРААТ
> ОПЕРАЦИИ, ЛЕКОВИ И ЛЕКАРСТВА. ВЕ МОЛАМ ПОСОЧЕТЕ ЕДНА ТАКВА ТЕЛЕВИЗИЈА ОД
> ЗАПАД КОН КОЈ СЕ СТРЕМИМЕ. ПОД ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНЕ СО ОВА И ПОСЛЕ СЕ
> ПРАШУВАМЕ КАДЕ ЗГРЕШИВМЕ СО НАШИТЕ ДЕЦА?

> > Очекувам итен и разумен одговор,

> > поздрав

> Оваа електронска порака и прикачените документи со истата може да содржат
> доверливи информации. Било какви препраќања, модификации, употреба на
> информациите за други намени или користење на истите за било какви цели од
> други лица освен за лицата на кои е адресирана е забрането.

> Мислењата и ставовите што ги содржи оваа порака се на нејзиниот автор и
> истите не секогаш се совпаѓаат со ставот на Агенцијата за електронски

- > комуникации.
- > Ако сте ја примиле оваа електронска порака по грешка, Ве молиме да ја контактирате нашата IT служба преку helpdesk@aec.mk или на тел.
- > и да ја избришете од компјутерите без да ја читате содржината, > копирате или печатете.
- > Предупредуваме дека треба сами да спроведете проверка од вируси на истата
- > пред отворање на информациите или прикачените документи. Агенцијата не
- > прифаќа никаква одговорност за било какви загуби или штети што може да
- > настанат од софтверски вируси или пресретнувања / попречувања на ваквата
- > кореспонденција.
- > Напоменуваме дека Агенцијата за електронски комуникации го задржува
- > правото да го надгледува сопствениот е-маил сообраќај заради контрола на
- > квалитет.
- >

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.